

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 и 160/13), а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија” бр.184/13) и Одлуката за поништување на постапката бр.02-416/2 од 21.01.2014 година, во согласност со Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-475/1 од 22.01.2014 година, Барањето бр.02-466/1 од 21.01.2014 година и Заклучокот на Агенцијата бр.02-425/6 од 21.01.2014 година, на 2–та седница, одржана на ден 20.01.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за потреба од јавна набавка

1. За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуги: Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.17/2014 г.

2. Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, изнесуваат 40.000,00 денари без вклучен ДДВ.

За реализацијата на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2014-та година.

3. Доделувањето на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе се спроведе со примена на постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите од Законот за јавните набавки.

4. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да не се спроведе со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки.

5. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да заврши со користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на постапката.

6. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:

- xxxxxxxxxxxx - претседател на Комисијата, со заменик xxxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxxxx - член, со заменик xxxxxxxxxxxx и
- xxxxxxxxxxxx - член, со заменик xxxxxxxxxxxx.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

8. Договорниот орган – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по завршувањето на постапката ќе склучи Договор за јавна набавка со најповолниот понудувач.

Образложение

Согласно Одлуката за потреба од јавна набавка, бр.02-5155/1 од 25.12.2013 година се започна со спроведување на постапката за јавна набавка – услуги: Миење на службените возила, Оглас бр.08/2014 година, со примена на постапката - барање за прибирање на понуди. Согласно Тендерската документација, бр.02-5221/1 од 30.12.2013 година, крајниот рок за доставување на понуди во врска со оваа постапка беше до 08.01.2014 година, до 14.00 часот. Со оглед на факот дека заклучно со наведениот рок, беше доставена една понуда, при што понудувачот понудил цени за извршување на договорот за јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот, врз основа на член 169 став 1 алинеја 5 од Законот за јавните набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 и 160/13), се донесе Одлука бр.02-416/2 од 21.01.2014 година, за поништување на постапката за доделување на предметот на јавна набавка - услуги: Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.08/2014 година.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ја во предвид потребата на Агенцијата од предметната стока, во согласност со Барањето за доделување договор за јавна набавка, бр.02-466/1 од 21.01.2014 година и Заклучокот на Агенцијата, бр.02-425/6 од 21.01.2014 година, на 2–та седница, одржана на ден 20.01.2014 година, ја утврди потребата согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - услуги: Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.17/2014 година.

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, изнесуваат 40.000,00 денари без вклучен ДДВ. За реализацијата на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2014-та година.

Доделувањето на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе се спроведе со примена на постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите од Законот за јавните набавки.

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да не се спроведе со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки.

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука, да заврши со користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на постапката.

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на оваа Одлука ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:

- xxxxxxxxxxxx - претседател на Комисијата, со заменик xxxxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxxxx - член, со заменик xxxxxxxxxxxx и
- xxxxxxxxxxxx - член, со заменик xxxxxxxxxxxx.

Договорниот орган – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по завршувањето на постапката ќе склучи Договор за јавна набавка со најповолниот понудувач.

Следствено на сето погоре наведено, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 28 од Законот за јавни набавки, а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република Македонија” бр.184/13) и Одлуката за поништување на постапката, бр.02-416/2 од 21.01.2014 година, во согласност со Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-475/1 од 22.01.2014 година, Барањето за доделување договор за јавна набавка, бр.02-466/1 од 21.01.2014 година и Заклучокот на Агенцијата бр.02-

425/6 од 21.01.2014 година, на 2–та седница, одржана на ден 20.01.2014 година, донесе одлука како во диспозитивот на оваа одлука.

Бр. 02-484/1

**22.01.2014 година
Скопје**

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател,**

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Доставено до:

- Комисијата за јавни набавки;
- Секретаријатот - Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.